



Бул. Киро Глигоров бр. 2, кат 2, 1000 Скопје
тел. (02) 55 11 690, (02) 55 11 691
contact@videolottery.mk

Врз основа на член 235 од Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 290/20), член 19 од Договорот за основање на друштво со ограничена одговорност - Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија доо Скопје, број 02-4900/2 од 31.12.2020 година, Пречистен текст на Правилникот за внатрешна организација на Друштвото бр. 02-559/1 од 04.02.2019 година, а во согласност со член 14 став 4 од Правилата за електронски игри на среќа - Догги Кено заведени со архивски 03-1868/1 од 01.06.2020 година, Генералниот директор на Друштвото за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје донесе

ОДЛУКА

За определување на висината на минимален и максимален износ на уплата и на комбинација, и максимален износ на добивка за електронски игри на среќа – Doggy Keno (Догги Кено)

Член 1

Со оваа Одлука се определува на висината на минимален и максимален износ на уплата и на комбинација, и максимален износ на добивка за електронски игри на среќа – Doggy Keno (Догги Кено), и тоа:

- Минимален износ на уплата на една потврда изнесува 20 денари.
- Минимален износ на комбинација е 1 денар.
- Максимален износ на уплата на една потврда изнесува 1500 денари.
- Максимален износ на добивка по поединечна потврда изнесува 500.000 денари

Член 2

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

Генерален директор
Костадин Карабаков

